

Проектот беше основан со поддршка на Европската комисија. Објавите ги одразуваат единствено гледиштата на аворот, и Комисијата се оградува од било каква одговорност во врска со употреба на информациите кои се содржани во нив



Erasmus+

проектен билтен „ICF-CY-MedUse

ICF-CY-MedUse е европски проект во рамките на Еразмус+Стратешките партнерства. Од 01.09.2015 до 30.08.2018 проектот ќе се фокусира на зголемување на познавањето и употребата на ICF-CY во социјалната педијатрија и интервенцијата во раното детство.

Пропратни информации

Меѓународната класификација за функционирање, инвалидност и здравје претставува класификација која ги опишува оштетувањата, ограничувањата но воедно и олеснувањата/можностите на лицата со хендикеп, како заеднички јазик за професионалците во повеќе сектори (лекари, медицински сестри, терапевти, психолози, едукатори). ICF-CY-Med-use е во иста насока со политичките стратегии за:

- а) зајакнување на вештините преку учење од колегите на работното место (peer to peer, p2p)
- б) преточување на курикулумот (VIFF, DGSP) во онлајн алатки со цел да
- в) зголемување на резултатите од едукацијата преку сертифицирање
- г) преточување на постоечките интернет алатки во лесни клинички рутини (ниво 4 до 8)

Продукти

1) Преведувач на практиките од ICF-CY е електронска алатка за

Преведувач на практиките од ICF-CY е електронска алатка за зголемување на употребата на ICF-CY во клиничката пракса. Неговите карактеристики вклучуваат „алатки за пребарување по содржина“ и опции за учење од останатите учесници

2) CF-CY онлајн пасош за обука е онлајн алатка која овозможува создавање на индивидуални пасоши за обука за професионалците како и стандардизирани ICF-CY сертификати за обучувачи базирани врз онлајн оценувањето/сертифицирањето на индивидуалното портфолио за обуката.

3) Претплатете се на проектниот билтен

ICF-CY платформа за обука е мултифункционална онлајн алатка имплементирана како сет од интегрирани бази на податоци кои треба да ги олеснат „споредливите“ стандардизирани активности за обука во рамките на социјалната педијатрија и Интервенцијата во рано детство (Early Childhood Intervention)

Контакт: Prof. Dr. Filip DUMA filip955@email.com

Adrijana Georgiev: adrijana_n@yahoo.com